

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2020 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i-ii
Финансиски преглед од страна на раководството	1
Извештај за сéопфатна добивка	2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-26

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 30) на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ-Струмица (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година, Извештај за сѐопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѐвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ, на ден 31 декември 2020 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА .

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2020, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2020, се конзистенти, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2020 година.

Ревизија ВИТАНОВА ТП - Струмица
Кети Витанова, овластен ревизор



Струмица, 22.03.2021 год

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 09.06.2017 год. во Централниот Регистер на Република Македонија со акционерски капитал во износ од 1.542 илј.ден вложен од единствениот акционер Горан Пандев.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот

Во текот на 2020 г. остварен е Вкупни приходи во износ од 23.092 Илј.ден (2018: 31.722). Најголем дел од приходите клубот ги оствари од останати приходи во износ од 19.419 Илј.ден.(од кои дури 11.200 Илј.ден се од Субвенции, донации и други износи-добиеени од државни-ваучери или општински органи и 8.000 Илј.ден останати оперативни приходи), и од УЕФА-ФФМ износ од 3.553 Илј.ден.

Сите приходи се потрошени во функцијата на дејноста и истите изнесуваа 26.559 Илј.ден и намалени за приходи од трансфер на играч при што е остварена остварена е бруто загуба во износ од 999 Илј.ден.(2019;добивка 1.416)

Клубот има проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет.На крајот на годината генериран е негативен паричен тек од 14.436 Илј.ден. тековните обврски редовно ги подмирува и на крајот на годината тие изнесуваат само 665 Илј.ден.

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ – Струмица во 2020 година поради здравствената криза со пандемијата со Корона вирусот не учествуваше на турнири од било каков карактер домашен или меѓународен

Програмата за развој на младинскиот фудбал на ФК Академија Пандев во целост беше реализирана во целост и како број на тренажни единици и по бројот на одиграни првенствени и пријателски натпревари.

Веруваме дека во текот на 2021 год и со завршувањето на натпреварувачката сезона 2019/2020 ќе оствариме спортски резултати кои високо ќе котираат во Првата лига.

Главен приоритет на раководството, за наредната сезона 2021/2022 како и за деловната година, покрај постигнување на врвни спортски резултати се и обезбедување на финансиски стабилност.

Сметаме дека во наредниот период Клубот нема да се соочи со посериозни ризици од здравствена, финансиска и материјална природа.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2020

(во илјади Денари)

	Белешка	2020	2019
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3		38
Приходи од спонзорство и реклама	4	120	6.699
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	3.553	24.354
Останати оперативни приходи	8	19,419	631
Вкупни приходи		23.092	31.722
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(4.046)	(5.889)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(18.876)	(15.577)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(259)	(136)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(3.378)	(5.493)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	2.468	
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15		(43)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		(3.011)
Вкупно расходи		(22.093)	(30.149)
Добивка (загуба) пред оданочување		(999)	1.573
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17		157
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(999)	1.416
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		(999)	1.416

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2020
(во илјади Денари)

	Белешка	2020	2019
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	100	14.536
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	72	45
Даночни средства	22	249	253
Залихи	23		
Останати тековни средства	24	69	
Вкупно тековни средства		490	14.834
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	1.105	1.221
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		1.105	1.221
Вкупно средства		1.595	16.055
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33		6.688
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон ФФМ	35		
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36		
Обврски кон вработените	37	432	511
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38	233	218
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39		6.509
Други обврски за даноци	40		157
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски (и обвр. спрема добавувачи)	42		42
Вкупно тековни обврски		665	14.125
Нетекновни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47		

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48			
Други долгорочни обврски за даноци	49			
Долгорочни исправки	50			
Останати нетековни обврски	51			
Вкупно нетековни обврски				
Нето средства/обврски			930	1.930
Акционерска главнина	52			
Оснивачки капитал			1.542	1.542
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)			(612)	387
Вкупно акционерска главнина			930	1.929

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ-Струмица се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2020 год.	1.542		387		1.929
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			(999)		999
Останата сеопфатна добивка					
На 31 декември 2020год.	1.542		(612)		930

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2020

(Во илјади Денари)

	2020	2019
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(999)	1.573
Данок на добивка		157
<i>Корекции за:</i>		
Амортизација		
Оштетување на основни средства	259	(136)
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(688)	4
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(13.461)	99
Платена камата		(43)
Нето готовина од оперативни активности	(14.889)	1.654
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства	(116)	3.147
-Готовински приливи (одливи)од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(116)	3.147
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		3.118
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности		3.118
Останати готовински приливи (одливи)	569	6.600
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(14.436)	14.519
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	14.536	17
Пари и парични активности на крајот на годината	100	14.536

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 09.06.2017год во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број 0805-50/150820170007809.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 37 вработени и 34 ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-дин Илија Матеничаров.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Илија Матеничаров.

Членови на Управен одбор се:

1. Илија Матеничаров - извршен член на Одбор на директори,
2. Југослав Тренчовски- неизвршен член на Одбор на директори,
3. Нада Пандев-Извршен директор, итн.

Членови на Надзорен одбор се:

1. _____,
2. _____,
3. _____, итн.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. _____ му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК _____ тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

Постапка на лиценцирање

Во 2020 година АД Фудбалскиот клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....239/18) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2020
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

(или други стапки кои се применуваат во Друштвото)

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2020 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирани за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема / има (*непотребното да се избрише*) дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		38
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
		38

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		3.072
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона	120	10
Спонзорства и реклами-останати (Општина)		3.617
	120	6.699

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат	3.553	24.354
	3.553	24.354

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Субвенции, донации и други износи-добиени од ФФМ	1.327	
Субвенции, донации и други износи-добиени од државни или општински органи (ваучери и општина)	11.200	401
Донации- добиени од неповрзани страни физ лица	272	
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		230
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	6.620	
	19.419	631

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Трошоци за продажба		
Трошоци за канцелариски материјали	52	105
Трошоци за гориво и енергија	188	488
Трошоци за резервни делови и СИ	151	259

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

Трошоци за одржување хигиена			194
Транспортни услуги		910	647
ПТТ услуги		14	20
Наемнина-кирија		974	1.453
Комуналии		13	26
Хотелско сместување		808	1.581
Здравствени прегледи		528	524
Интелектуални и др. услуги			
Банкарски услуги и платен промет		58	87
Патни и дневни трошоци			
Други материјални трошоци		350	505
		4.046	5.889

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Нето плати за вработени – играчи	3.933	3.427
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи	6.857	4.815
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи	1.905	1.522
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	232	189
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи	12.926	9.953
Нето плати за вработени – останати	1.861	1.973
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	3.084	2.658
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	889	882
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	116	111
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати	5.950	5.624
ВКУПНО (I)+(II)	18.876	15.577

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Депрецијација на основни (материјални) средства	259	136
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	259	136

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Трошоци за одржување натпревари	929	2.456
Трошоци за спонзорство и реклама	119	
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		798
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		443
Трошоци за исхрана на играчи		1796
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	2.330	
	3.378	5.493

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Трошок за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Трошок (вклучително и провизија) за агенти/посредници за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)	2.468	
	2.468	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Трошоци од камати		43
Приходи од камати		
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		
		43

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		
-Расходи на постојаните средства		3.011
		3.011

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Добивка (загуба) пред оданочување	(999)	1.573
Данок по даночна стапка од 10% (2020: 10%)	0,0	157
Данок на непризнати расходи		
	0,0	157

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2020 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Парични средства во банки (МКД)	100	14.536
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		
	100	14.536

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Побарувања од трансфери на играчи		

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Побарувања од членки на групацијата		
Побарувања од поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Побарување од купувачи	45	45
Други побарувања	27	
АВР		
	72	45

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Побарување за повеќе платен ДДВ	119	253
Побарување за ДД	130	
Побарување за персонален данок		
	249	253

23. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Залихи на материјали		
Залихи на ситен инвентар		
Ситен инвентар во употреба		
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба		
Залиха на трговска стока		

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Останати тековни средства		
Претплати спрема добавувачите	69	
	69	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестици и во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2020		1507		1507
Нови набавки		144		144
Превземени нето средства (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31 декември 2020		1.651		1.651
Акумулирана деpreciјација				
Состојба, 01 јануари 2020		286		286
Трошок за периодот		259		259
Состојба, 31 декември 2020		545		545
Сметководствена вредност на 31 декември 2020		1.106		1.106

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади Денари

Нематеријални средства	ВКУПНО
---------------------------	--------

Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2020			
Нови набавки			
Превземени средства нето (Бел.2.13)			
Донација			
Продажба/трансфер			
Состојба, 31 декември 2020			
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2020			
Трошок за периодот			
Состојба,			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

31 декември 2020				
Сметководствена вредност на 31 декември 2020				

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни даночни средства		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Останати нетековни средства		

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековни обврски за заеми и кредити од банки		3.000
Тековни обврски за заеми и кредити од сопственикот		3.688
		6.688

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска кон ФФМ		

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	272	329
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати	160	182
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	432	511

Тековните обврски за Нето плата во износ од 432.252ден.се исплатени на ден 14.01.2021 год по Извод од трансакциска сметка бр. 8/Комерцијална банка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	146	18
Обврска за даноци на плата за вработени-останати	86	10
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		190
	232	218

Тековните обврски за даноци и придонеси од плата во износ од 232.399 ден. се исплатени на ден 14.01.2021 год по Извод од трансакциска сметка бр. 8/Комерцијална банка

39.ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР (непотрошен ваучер од АМС)		6.509
		6.059

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековни обврски за даноци		157
		157

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврски за тековни исправки		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Други тековни обврски – кон Добавувачи		42
		42

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
 НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци			

47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

48.ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВП

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВП		

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочна обврски за даноци		

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни исправки		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Други нетековни обврски		

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25.000 односно Ден 1.542.363 на ден на основање, со вкупен број на акции 2.500 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10/акција (Ден 616,95/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Горан Пандев	1.542.363	25.000	100
Вкупно:	1.542.363	25.000	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2020 година се прикажани како што следи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
(Горан Пандев –Основач и доминантен сопственик		
-Побарувања		
-Обврски		3.688
-Продажби		
-Набавки		
-		
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2020 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба

57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА - нема